

општата историја на средниот век и дека е компонирана од текстови со интересна и репрезентативна содржина, уверени сме дека истата ќе им послужи корисно не само на студентите на историската наука и на наставниците на сите степени на училиштата туку и на учениците во средните училишта, особено на оние кои во изборната и во насочената настава ја изучуваат општата историја. Освен тоа оваа „Хрестоматија“ може да биде од драгоцен корист и за студентите на правните факултети на кои се изучува историјата на државата и правото, зашто знатен број текстови токму зборува за државно-правниот развиток на одделни европски земји во средниот век. Исто така од-

браните четива во оваа книга можат корисно да им послужат и на научните работници кои пројавуваат интересирање за проучувањето на историската наука, како и на сите други културни творци кои се занимаваат со средновековната историја.

Книгата е од таков карактер и од таква содржина што и без нашата препорака, неопходно место треба да си најде не само во секоја библиотека, пред сè факултетска и средновековна, туку и во библиотеката на секој наставник по историја.

Миомир ДАШИЌ

(Превела од српскохрватски јазик
Ксенија Цидрова-Македонска)

М-р Стојан КИСЕЛИНОВСКИ: „ГРЧКАТА КОЛОНИЗАЦИЈА ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА (1913—1940)“, Скопје, 1981 год.

Во издание на Заводот за унапредување на стопанството на СРМ „Самоуправна практика“ — Скопје и Институтот за национална историја — Скопје излезе од печат магистерскиот труд на м-р Стојан Киселиновски „Грчката колонизација во Егејска Македонија (1913—1940)“. Трудот содржи 206 страници во кои се внесени два анекса и користена литература.

Авторот објавува мошне интересен и значаен период од историјата на македонскиот народ. Веднаш треба да се наспомене дека македонската историографија досега сосем периферно го обработувала овој проблем, така што со печатењето на овој труд се добивме со нов квалитетен прилог, од кој се гледа дека авторот целосно и извонредно ја владее ма-

теријата. Во оваа смисла, авторот користел литература и на странски јазици (грчки и француски), архивска документација од Архивот на СР Македонија, Дипломатскиот архив на министерството за надворешни работи на Франција и друга објавена архивска граѓа со што трудот значително добил во научната вредност.

Во трудот се прикажани сите процеси на миграцијата на македонскиот народ од Егејска Македонија и укажано е на последиците што произлегле од тие процеси по однос на него. Истовремено, мошне пластично е прикажана политиката на денационализацијата и на физичкото ликвидирање на македонскиот народ од страна на грчките влади за време на Балканските војни и Првата

светска војна. Исто така, треба да се напомене дека авторот мошне успешно ја прикажал политиката на грчките влади со нивната тенденција за овековечување на за-владувањето со егејскиот дел на Македонија. Во тој контекст со-гледани се и глобалните интереси на балканските буржоазии во врска со македонското национално прашање. Посебно треба да се вреднуваат приложените статисти-ки кои успешно се компонирани во текстот и даваат јасна претста-ва за извонредно значајните миг-рациони процеси и колонизација-та на Егејска Македонија.

Покрај „Уводот“, од 3—7 стра-ници, трудот е поделен на четири глави. Првиот дел има наслов „Националната структура на на-селението во Јужна Македонија во почетокот на XX век (1900—1913)“ од 11—38 стр. Таа глава е поделена на три подзаглавија. До-дека втората глава „Балканските војни и Првата светска војна ка-ко причина за миграционите дви-жења во егејскиот дел на Маке-донија“, 41—61 стр., има две под-заглавија кои ги опфаќаат миров-ните договори и миграцијата. „Го-лемата грчка колонизација во егеј-скиот дел на Македонија во пе-риодот од 1923—1928 година“, од 61—123 стр., и третата глава има седум подзаглавија каде се даде-ни колонизацијата на населението и отпорот на народот во Егејска

Македонија. Најнакрајот, во пос-ледната четврта глава „Етнограф-ските, политичките и економските последици на грчката колонизаци-ја“, од 123—167 стр., е со две под-заглавија подредени со римски брвеви I, II, III. Потоа има за-клучок, резиме на странски јазик (француски и руски), скратеници, регистар на лични и географски имиња.

Истовремено, во овој контек-ст, треба да напоменеме дека се-кој дел од трудот, спрема карак-терот на главите, е изнесен во ед-на резимирана форма, со соодвет-ни заклучоци за проблематиката што е предмет во овој труд.

Посебно треба да се истакне првиот дел од книгата кој прет-ставува особена вредност во даде-ната проблематика. Истовремено сметаме дека начинот на третира-њето и презентирањето на стату-сот на македонскиот јазик во Егеј-ска Македонија, претставува при-јатна новина и потврда на авто-ровите настојувања за целосна се-опфатност на феноменот наречен асимилација и денационализација на еден народ. Најнакрај авторот донесува и новини во ставот на КПГ во однос на македонското национално прашање, кое, како централно балканско нерешено прашање, претставуваше еден се-риозен *cassus belli* за балкански-те народи.

Катица ЈОСИФОВА

АВСТРИСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД 1907—1908. Том II, Редакција, превод и коментар — Данчо Зографски, Скопје, 1981, стр. 274

Уште со една збирка на доку-менти се збогати македонската историографија: со збирката на

австриски документи од 1907—1908 год. под редакцијата, во превод и со коментари на професорот д-р